



*Citizens for change!*

## **ЦИВИКА МОБИЛИТАС АКЦИСКИ ГРАНТОВИ**

**ПОВИК ЗА ПРЕДЛОЗИ**

**Реф. бр. ЦМ-АКТ-03**

Рок: 10 МАРТ 2017 г., 16:00ч.

## **ВОДИЧ ЗА АПЛИКАНТИТЕ**



МАКЕДОНСКИ  
ЦЕНТАР ЗА  
МЕГУНАРОДНА  
СОРАБОТКА



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development  
and Cooperation SDC

Цивика мобилитас е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Шведскиот институт за јавна администрација (SIPU).

## ЗАБЕЛЕШКА

Грантовата шема на Цивика мобилитас вклучува четири вида грантови:

- **Институционални грантови (ИНС)**, кои овозможуваат финансиска поддршка за институционален развој и организациско јакнење на граѓанските организации;
- **Акциски грантови**, имено (општи) акциски грантови (АКТ) и грантови за специфични акции (САК) и тоа за истражување и развој, информации и комуникација, и набљудување, оценка и известување;
- **Мали грантови**, имено мали акциски грантови (МАК), стипендии и практиканство;
- **Ад хок грантови (АДХ)**, кои адресираат итни, неодложни прашања што бараат итно внимание и акција.

**Овој повик за предлози со реф. број ЦМ-АКТ-03 е за акциски грантови (АКТ).**

Апликантите треба да имаат предвид дека се подобни, доколку испратат само една пријава без разлика како ќе аплицираат (како апликант или партнер). Цивика мобилитас автоматски ќе ги елиминира пријавите кои се испратени од апликанти кои поднеле повеќе од една пријава (било како апликант или партнер).

Организациите кои веќе имаат добиено институционален (ИНС) или (општ и специфичен) акциски грант (АКТ и САК) од Цивика мобилитас, не се подобни за аплицирање на овој Повик за предлози. Цивика мобилитас ќе ги елиминира сите пријави кои се поднесени од страна на организации кои веќе користат институционален (ИНС) или акциски грант (АКТ и САК)<sup>1</sup>. Но, институционалните, акциските и специфичните акциски грантови се сметаат за подобни ако учествуваат како партнери во рамките на овој повик за предлози за акциски грантови.

Граѓанските организации кои имаат добиено мали акциски грантови или ад хок грантови на Цивика мобилитас имаат право да се пријават на овој Повик за предлози.

Партнерите во акциските (општи и специфични) грантови на Цивика мобилитас кои не се носители<sup>2</sup> на институционални (ИНС) или акциски (АКТ и САК) грантови имаат право да се пријават на овој повик за предлози за акциски грантови на Цивика мобилитас.

Пријавите мора да содржат еден апликант и можат да содржат еден или повеќе партнери. Цивика мобилитас ја охрабрува соработката меѓу граѓанските организации и учеството на партнери, иако во овој повик партнерството не е задолжително.

---

<sup>1</sup> Организациите со кои Цивика мобилитас има склучено договор за институционален, акциски или специфичен акциски грант.

<sup>2</sup> Види фуснота 1

## СОДРЖИНА

<b>1. ОСНОВА</b> .....	<b>4</b>
<b>2. АКЦИСКИ ГРАНТОВИ</b> .....	<b>5</b>
2.1. Цели и резултати .....	5
2.2. Приоритети.....	6
2.3. Распожливии средства .....	6
2.4. Кофинансирање .....	6
<b>3. КРИТЕРИУМИ ЗА ПОДОБНОСТ</b> .....	<b>7</b>
3.1. Актери .....	7
3.2. Грантови .....	8
3.3. Акции.....	8
3.4. Трошоци .....	9
3.5. Број на пријави по апликант.....	9
<b>4. ПРИЈАВА</b> .....	<b>9</b>
4.1. Образец за пријава .....	9
4.2. Комплетирање на пријавата .....	10
4.3. Краен рок.....	10
4.4. Поднесување на пријавата .....	10
4.5. Прашања и одговори.....	11
4.6. Информативни сесии.....	11
<b>5. ОЦЕНКА</b> .....	<b>11</b>
Чекор 1 – Административна проверка .....	11
Чекор 2 – Проверка за подобност.....	11
Чекор 3 – Оценување на пријавата .....	12
<b>6. АДМИНИСТРАТИВНА, ПРАВНА И ФИНАНСИСКА ВЕРИФИКАЦИЈА</b> .....	<b>12</b>
<b>7. ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТ</b> .....	<b>13</b>
<b>8. ПРЕЛИМИНАРНА ВРЕМЕНСКА РАМКА</b> .....	<b>13</b>
<b>9. ПРИГОВОРИ</b> .....	<b>13</b>
<b>10. ПРИЛОЗИ</b> .....	<b>13</b>

## 1. ОСНОВА

**Цивика мобилитас** е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) за поддршка на граѓанското општество во Македонија, кој го спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) од Македонија и Шведскиот институт за јавна администрација (СИПУ) од Шведска. **Визијата** на проектот е Македонија во која граѓанското општество игра позитивна улога во реализацијата на потенцијалот на земјата и на сите нејзини граѓани. Неговата **мисија** е да биде движечка сила за одржливо граѓанско општество, кое:

- практикува позитивни, демократски вредности;
- значително ги ангажира граѓаните во локални општествени иницијативи и е во добра интеракција со своите конституенти;
- е институционализирано и вклучува бројни динамични, големи и мали, урбани и рурални, разновидни организации на граѓанското општество;
- има позитивно влијание на понатамошниот развој на Македонија.

Цивика мобилитас го поддржува граѓанското општество во промовирање општествени промени во (стратешки) области како што се **добро владеење, децентрализација и развој на граѓанското општество**. Цивика мобилитас, исто така, се поддржува граѓанското општество и во адресирањето на три трансверзални теми: **родовите прашања, меѓуетничките односи и миграциите**.

Цивика мобилитас ги поддржува граѓанските организации и другите актери на граѓанското општество во сите региони и општини, сектори и теми. Цивика мобилитас настојува да ги намали големите разлики меѓу и во рамките на самите региони во Македонија, како и меѓу и во рамките на различните општествени сектори.

Цивика мобилитас промовира внимателно осмислен **институционален развој и организациско јакнење** на граѓанските организации, со што истовремено цели да придонесе и кон развојот на целото граѓанско општество како сектор и кон јакнење на самите граѓански организации.

За период од четири години, Цивика мобилитас планира да достигне „**критична маса**“ од **100 граѓански организации** кои активно се ангажираат во постигнување позитивни општествени промени во Македонија. Оваа критична маса може да помогне во постигнувањето консензус за правците и содржината на клучните општествени реформи.

Целната група на Цивика мобилитас се **здруженијата и фондациите** регистрирани во Македонија според Законот за здруженија и фондации. Другите актери на граѓанското општество, на пример медиуми, научно-истражувачки установи, како и синдикати и организации на работодавачи, исто така може да учествуваат во Цивика мобилитас.

Цивика мобилитас исто така поддржува и неформални, нерегистрирани групи, актери на граѓанското општество кои се вклучени во општествени иницијативи за заедничко добро. Тие ќе можат да имаат придобивки од линијата за поддршка на Цивика мобилитас, да учествуваат во сите настани, како на пример форумите на Цивика мобилитас и да добијат ад хок грант преку регистрираните граѓански организации.

Цивика мобилитас се состои од следниве компоненти и активности:

- **Компонента 1: Поддршка, вмрежување, учење** – што вклучува линија за поддршка (*Helpdesk*); национални, регионални, тематски и ад хок форуми; фасилитација за граѓанските организации кои даваат насоки за артикулирање, планирање и подготовка на општествени иницијативи; и менторство за организации кои сакаат да ги подобрат своите резултати;
- **Компонента 2: Финансиска поддршка (грантови)** - вклучува четири типа грантови: институционални, акциски (за акции и за специфични акции за истражување и развој; информации, комуникации; и набљудување, оценка и известување), мали (мали акциски грантови, грантови за практиканство и за стипендии) и ад хок грантови;
- **Компонента 3: Истражување** - предвидува истражувачки активности во: 1) Областите на доброто владеење, децентрализацијата, општествени промени; 2) Индексот на граѓанското општество и неговата применливост за институционален развој и организациско јакнење; и 3) Трансверзални теми: родови прашања, меѓуетнички односи и миграции.

## 2. АКЦИСКИ ГРАНТОВИ

### 2.1. ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Овој Повик за предлози е дел од компонентата 2 од Цивика мобилитас и ги повикува граѓанските организации од Македонија, регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации (ЗЗФ, Службен весник бр. 52/10) и непрофитните научно-истражувачки установи регистрирани согласно Законот за научно-истражувачка дејност (Службен весник бр. 46/08), да поднесат пријави за акциски грантови (АКТ).<sup>3</sup>

Предлозите треба да придонесат кон Цивика мобилитас, и тоа кон остварување на нејзините:

**Општа цел** - Општествена промена во Македонија, вклучувајќи подобра соработка меѓу граѓанските организации и меѓу нив и властите, која ги одразува очекувањата, проблемите, потребите и приоритетите на граѓаните.

Општествената промена која ја поддржува Цивика мобилитас треба да соодветствува со позитивниот напредок во областите на доброто владеење, децентрализацијата и развојот на граѓанското општество. Исто така, преку акциските грантови, Цивика мобилитас сака да ја поддржи општествената промена која се осврнува на некоја или на сите три „трансверзални теми“: родови прашања, меѓуетнички односи и миграции.

**Цел на програмата** - Да се постигнат мерливи и трајни подобрувања во димензиите на Индексот на граѓанското општество<sup>4</sup>, особено во димензијата за перцепција на влијанието.

Истовремено, предлозите треба да придонесат кон постигнување и на **резултатите**:

**Резултат 1** - Граѓанското општество е водено од неговите конституенти – граѓанските организации, другите актери на граѓанското општество и нивните конституенти подобро ги изразуваат своите идеи и се договараат за заеднички каузи за општествени промени и заеднички акции за промоција на овие каузи.

**Резултат 2** - Граѓанското општество практикува добро управување: граѓанските организации - другите актери на граѓанското општество и нивните конституенти имаат и практикуваат вредности, верувања и ставови кои се компатибилни со доброто владеење, децентрализацијата и (позитивните) општествени промени.

**Резултат 3** - Граѓанското општество има создадено мрежи: граѓанските организации, другите актери на граѓанското општество и нивните конституенти се ангажираат во општествена акција и подобро ги вклучуваат „старите“ и „новите“ државни и недржавни актери во неа, но секогаш со акцент на граѓаните во улога на членови, волонтери, донатори, учесници и поддржувачи.

**Резултат 4** - Постои критична маса на граѓанско општество за промена: зголемено ниво на организација во граѓанскиот сектор, што вклучува „критична маса“ од 100 релевантни и одржливи граѓански организации на национално ниво, во сите осум региони и во најмалку 5 сектори.

**Резултат 5** - Граѓанското општество ја унапредува демократијата и децентрализацијата: „критичната маса“ од 100 граѓански организации и нивните конституенти успешно ги промовираат општествените промени на национално ниво, во сите осум региони и во најмалку пет сектори.

Пожелно е, предложените акции, најмногу да придонесат за резултатите 1, 3 и 5.

<sup>3</sup> Погледни ги критериумите подолу во 3.1.

<sup>4</sup> Граѓански ангажман, практикување вредности, ниво на организација, перцепција на влијанието – извештајот ЦИВИКУС - Индекс на граѓанско општество за Македонија - Долг пат до поголем граѓански ангажман, е достапен на: <http://mcms.mk/mk/za-nasata-rabota/istrazuvana-i-publikacii/1140-dolg-pat-do-pogolem-graganski-angazmanizvestaj.html>

## 2.2. ПРИОРИТЕТИ

Цивика мобилитас има цел да постигне широко покривање на граѓанските организации во сите географски (плански) региони на Македонија, низ сите општествени сектори (наведени подолу). Комисијата за избор на грантови ќе ги земе предвид овие приоритети за постигнување на побалансирана група на акциски грантисти.

Овие приоритети се:

- **Географско покривање** на сите осум плански региони;
- **Секторски**, поддршка за акциите во општествените сектори како доброто управување (човекови права, демократија, владеење на правото, мир, ненасилство, толеранција, транспарентност, отчетност, антикорупција), децентрализација и развој на граѓанското општество.
- **Тематски**, апликантите чии акции адресираат теми како граѓански ангажман, оспособување на конституентите, практикување добро владеење, децентрализација и соработка и придонес за позитивна општествена промена во Македонија.

## 2.3. РАСПОЛОЖЛИВИ СРЕДСТВА

Вкупната индикативна сума која е на располагање за овој повик за предлози е 25.000.000 денари, за сите корисници на акциски грантови кои ќе се поддржат во рамките на овој повик. Цивика мобилитас го задржува правото да ја смени оваа сума (да ја намали или да ја зголеми) во зависност од исходот на повикот за предлози.

Цивика мобилитас го задржува правото да не додели дел или сите расположливи средства и истите да ги пренамени за други повици.

## 2.4. КОФИНАНСИРАЊЕ

За овој повик се препорачува да се обезбеди кофинансирање, но истото не е задолжително.

### 3. КРИТЕРИУМИ ЗА ПОДОБНОСТ

Во овој повик за предлози има пет групи критериуми за подобност:

- 1) **Актери**, субјектот кој ја поднесува пријавата, партнерите и соработниците;
- 2) **Грантови**, минималната и максималната големина на грантот и неговото минималното и максимално времетраење;
- 3) **Акции**, типови на акции и активности кои се препорачуваат/очекуваат со овој повик;
- 4) **Трошоци**, видови трошоци кои може да бидат земени предвид при одредувањето на износот на грантот;
- 5) **Број на пријави**, бројот на пријави кои актерите, во улога на апликант или партнер, може да ги поднесат.

#### 3.1. АКТЕРИ

##### 3.1.1. Апликанти

За да биде подобен за акциски грант во рамките на овој повик, апликантот мора да е регистриран во Македонија, и тоа:

- да биде граѓанска организација, регистрирана согласно Законот за здруженија и фондации<sup>5</sup>;
- да биде непрофитна научно-истражувачка установа, регистрирана согласно Законот за научно-истражувачка дејност<sup>6</sup>.

Како програма за добро владеење, Цивика мобилитас охрабрува однесување кое е во согласност со принципите на добро владеење како што се: владеење на правото, транспарентност и отчетност. Затоа, Цивика мобилитас ќе им даде приоритет на апликантите кои подготвиле, поднеле и објавиле годишен финансиски извештај кој ги покрива последните три финансиски години (ако е применливо)<sup>7</sup>.

Институционалните (ИНС-01/02/03), акциските (АКТ-01/02) и специфичните акциски (САК-01/02) грантисти<sup>8</sup> не се подобни за аплицирање како апликант на овој Повик за предлози.

##### 3.1.2. Партнери

За овој повик, апликациите можат да содржат еден или повеќе партнери.

За да биде земен предвид за акциски грант од овој повик, партнерот мора да е регистриран во Македонија, и тоа:

- да биде граѓанска организација, регистрирана согласно Законот за здруженија и фондации;
- да биде непрофитна научно-истражувачка установа, регистрирана согласно Законот за научно-истражувачка дејност.

Или други актери на граѓанското општество, како што се:

- медиуми;
- синдикати и организации на работодавачи.

Партнерот/ите учествуваат во креирање и спроведување на акцијата и нивните трошоци се подобни на истиот начин како и оние на апликантот. Апликантот и партнерот/ите мора да потпишат и достават изјава за партнерство, која е дадена во прилог на пријавата за овој повик.

##### 3.1.3. Соработници

За овој повик, апликантите се охрабруваат да вклучат соработници<sup>9</sup>, но не е задолжително. Ваквите соработници може да играат важна улога во акцијата, но не можат да добијат средства од грантот.

<sup>5</sup> <http://www.slvesnik.com.mk/Issues/623772ADC92FEE42A1DB496E1E190648.pdf>

<sup>6</sup> <http://www.mon.gov.mk/images/documents/zakoni/Zakon%20za%20nauchno%20istranzuvachka%20dejnost%202014v2.pdf>

<sup>7</sup> Здруженијата и фондациите како и научно-истражувачките установи се обврзани на транспарентност од соодветните закони.

<sup>8</sup> Види фуснота 1

<sup>9</sup> Примери за соработници се: општини, Народен правобранител, Државна комисија за спречување на корупција, Одделение за соработка со НВО, министерства и државни агенции, претпријатија и др.

## 3.2. ГРАНТОВИ

### 3.2.1. Големина на грантот

Грантовите не смеат да бидат помали од 1.000.000 денари и не смеат да бидат поголеми од 2.000.000 денари.

Цивика мобилитас го задржува правото да го смени овој износ (да го намали или зголеми) во зависност од резултатите од овој повик. Конечниот договорен износ ќе биде усогласен со апликантот пред потпишување на договорот.

### 3.2.2. Времетраење

Побараните грантови, во рамки на овој повик, не смеат да траат помалку од 12 месеци или повеќе од 15 месеци.

## 3.3. АКЦИИ

Акциските грантови на Цивика мобилитас се наменети за поддршка на граѓански организации кои сакаат да ги промовираат своите цели со колективни и колаборативни акции. Овие акции може да вклучуваат оспособување на конституентите, јакнење на односите на граѓанските организации со граѓаните, заедниците и воопшто јавноста, јакнење на свеста за приоритетите на Цивика мобилитас и на самата граѓанска организација (географски, секторски, тематски), застапување и лобирање, насочено кон добро владеење, децентрализација и промоција на позитивна општествена промена, основање и функционирање на повремени платформи за соработка, истражување и развој, охрабрување на меѓусебното учење и споделување и секогаш кога е тоа можно, основање на долгорочни, постојани мрежи.

Цивика мобилитас ќе ги поддржи акциите на апликантите кои вклучуваат некои од следните типови активности:

- **Промоција, заштита и практикување на слободата на здружување и изразување.**
- **Подобрување на одзивот на граѓанските организации на променливите проблеми, потреби и приоритети на нивните конституенти и заедницата.** Цивика мобилитас им дава приоритет на акциите кои ги адресираат проблемите, потребите и приоритетите на нивните поддржувачи и заедници, а не на самите граѓански организации како појдовна точка;
- **Зголемено вклучување на конституентите, вклучувајќи ги и граѓаните и заедниците, во национални или локални општествени иницијативи.** Цивика мобилитас им дава приоритет на акциите на граѓански организации кои водат кон создавање и одржување на активни и динамични конституенти, особено на ниво на заедници и граѓани;
- **Соработка со други актери во Македонија, со акцент на други граѓански организации и актери на граѓанското општество,** исто така и на властите на локално, регионално и национално ниво (на пр. единици на локалната самоуправа, влада, собрание, судство, и други државни институции), особено преку заедничко учење и споделување, но и развој и спроведување на заедничките акции. Цивика мобилитас им дава приоритет на акции кои водат кон подобра соработка меѓу граѓанските организации, преку платформи за соработка, заедничко учење и споделување (информации, знаење) и преку заеднички развој и спроведување на локални иницијативи за општествени промени;
- **Промоција на толеранцијата и довербата во Македонија, и придонес во зголемувањето на јавниот дух.** Цивика мобилитас им дава приоритет на акции кои водат кон зголемена толеранција во различни димензии (не само во етничка), доверба меѓу сите актери (не само помеѓу граѓанските организации) и јавен дух (на пример, несебична, активна посветеност на јавното добро и доброто на заедница).

Цивика мобилитас ќе го земе предвид како додадена вредност и адресирањето на следните трансверзални теми:

- Родова еднаквост и рамноправност;
- Меѓуетнички односи;
- Миграции.



### 3.4. ТРОШОЦИ

Во рамките на Цивика мобилитас најголем дел од вообичаените оперативни трошоци ќе бидат подобни, вклучително:

- Трошоци за бруто-плати и други надоместоци за персоналот вклучен во спроведување на предложената акција;
- Дел од редовните оперативни трошоци на граѓанските организации (канцелариски трошоци, струја/затоплување, телефонски сметки, итн.) кои се релевантни за предложената акција;
- Директни трошоци за предложените активности, настанати за време на нејзиното спроведување.

Корисниците на акциските грантови се обврзани да направат надворешна ревизија на наменската сметка и финансиските извештаи за акцијата. Затоа, апликантите мораат да вклучат трошоци за една независна финансиска ревизија. Цивика мобилитас препорачува да се планираат трошоци за надворешна ревизија во висина од околу 3% од бараната сума за грант.

За акциските грантови во рамките на Цивика мобилитас, следните трошоци **нема да се сметаат за подобни**:

- Трошоци за активности кои се завршени до/ на денот на потпишување на договорот за грант;
- Трошоци, кои се финансиски поддржани од друг донатор;
- Финансирање на основните трошоци на апликантот или неговите партнери (на пример, кога целиот буџет најмногу е наменет за организациски трошоци);
- Проекти кои поддржуваат политички партии;
- Купување возила, опрема, мебел и друг инвентар;
- Купување или реновирање (делумно или во целост) на недвижности (земја, згради, итн.);
- Давање кредити на трети лица;
- Загуби при размена на валути;
- Долгови и давачки за подмирување на долгот;
- Акции поврзани само или во најголемиот дел со индивидуални спонзорства за учество во работилници, семинари, конференции и конгреси и други настани;
- Регантирање.

### 3.5. БРОЈ НА ПРИЈАВИ ПО АПЛИКАНТ

Актерите треба да знаат дека можат да поднесат само една пријава во улога на апликант или партнер. Во случај ако актерот поднесе повеќе од една пријава без разлика дали е во улога на апликант или партнер, Цивика мобилитас автоматски ќе ги одбие сите негови пријави.

## 4. ПРИЈАВА

### 4.1. ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИЈАВА

Пријавите за овој повик за предлози мора да бидат поднесени преку образецот за аплицирање. Овој образец за аплицирање се состои од следниве делови:

ДЕЛ А: **Резиме на акцијата**, кое содржи краток преглед на проектот и извршно резиме;

ДЕЛ Б: **Акција**, составена од Актери; Релевантност на акцијата; Опис на акцијата; и Влијание и одржливост.

ДЕЛ В: **Изјава**, со која апликантот потврдува дека се согласува со условите на повикот за предлози и искажува посветеност за спроведување на предложените активности со поддршката од акцискиот грант;

ДЕЛ Г: **Прилози**, кои ги содржат следните документи:

- Прилог 1. Профил на партнерот/ите (ако е применливо);
- Прилог 2. Изјава за партнерство (ако е применливо);
- Прилог 3. Логичка рамка на акцијата;
- Прилог 4. Временска рамка на акцијата;
- Прилог 5. Буџет на акцијата со оправданост на трошоците;
- Прилог 6. Резиме на акцијата на англиски јазик;
- Прилог 7. Доказ за правен статус на апликантот и партнерите (тековна состојба);

ДЕЛ Д: **Листа за проверка**, да се потврди дека деловите од А до Г се комплетирани (и на точен начин);

## 4.2. КОМПЛЕТИРАЊЕ НА ПРИЈАВАТА

Сите делови од образецот за пријавата треба да бидат комплетирани заедно со прилозите. Ве молиме да ги користите само соодветните обрасци објавени во рамки на овој повик за предлози и да не го менувате нивниот формат. Соодветните (точни) обрасци за овој повик за акциски грантови можат да се најдат на следниот линк: <http://civicamobilitas.mk/komponenti/2-2/cm-akt-03/>. Апликантите кои нема да поднесат комплетна пријава и нема да ги користат обрасците од линкот погоре ќе бидат елиминирани во текот на административната проверка и нема да се поднесат до Комисијата за избор на грантови за понатамошна оценка.

Пријавата мора да биде пополнета на компјутер (пријави напишани на рака нема да бидат прифатени) и да биде поднесена на македонски јазик. Дополнително, апликантите можат да поднесат и верзија на еден од јазиците кои се службени на национално или локално ниво во Македонија: албански, турски, ромски, српски, бошњачки или влашки јазик.

Цивика мобилитас нема да ги прифати пријавите кои се поднесени по електронски пат (е-пошта), истите мора да бидат пратени по пошта или лично доставени, целосно отпечатени со печат и потпис од овластено лице на апликантот. Во спротивно, пријавите ќе бидат елиминирани во текот на административната проверка и нема да бидат оценувани од Комисијата за избор на грантови за понатамошна оценка.

## 4.3. КРАЕН РОК

Краен рок за поднесување на пријавите е **10 март 2017 г. до 16 часот** (македонско време).

Овој краен рок е валиден и за пријавите доставени лично (на рака), пратени преку пошта или курирска служба. Сите пријави мора да бидат примени од страна на Цивика мобилитас пред крајниот рок (а не само пратени). Датумот на испраќање нема да биде земен предвид.

За пријавите кои ќе бидат доставени лично или преку курирска служба, приемот ќе биде евидентиран од страна на Цивика мобилитас преку потпишана потврда со датум и време на прием.

## 4.4. ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА

Пријавата која е поднесена лично, преку пошта или курирска служба мора да биде доставена пред истекот на крајниот рок на следнава адреса:

Македонски центар за меѓународна соработка (**МЦМС**)

за **Цивика мобилитас**

ул. Никола Парапунов, бр. 41а, Карпош-Скопје<sup>10</sup>

(за доставување лично или со курирска служба)

Пошт. фах 55, 1060 Скопје

(за доставување преку пошта)

Пријавите мора да бидат поднесени во ЕДЕН запечатен плик со истакнати:

- Наслов на повикот за предлози: Цивика мобилитас - акциски грантови;
- Референтен број на овој повик за предлози: ЦМ-АКТ-03;
- Име на апликантот;
- Адреса на апликантот;
- Зборовите: „ДА НЕ СЕ ОТВОРА ПРЕД СЕСИЈАТА ЗА ОТВОРАЊЕ“.

Запечатениот плик мора да содржи:

- Еден оригинал, отпечатен, захефтан (не со спојувалки, спирала или укоричен) и потпишан во формат А4;
- Пет копии, отпечатени и захефтани (не со спојувалки, спирала или укоричени) во формат А4;

*Ве молиме имајте предвид дека копиите мора да бидат идентична копија од оригиналната потпишана верзија.*

- Една електронска верзија на ЦД или УСБ<sup>11</sup>.

*Ве молиме имајте предвид дека електронската верзија треба да биде идентична со оригиналната потпишана верзија. Ве молиме истата да ја доставите скенирана и дополнително во зададениот формат на документот – ворд или ексел.*

За да се избегнат трошоци и за да се заштити животната средина, препорачуваме двострано печатење и да не се користи пластифицирање.

<sup>10</sup> <http://www.mcms.org.mk/mk/za-nas/contact.html>

<sup>11</sup> Поднесените документи, ЦД или УСБ не се враќаат

## 4.5. ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

Линијата за поддршка на Цивика мобилитас им е на располагање на потенцијалните апликанти за прибирање и одговарање прашања поврзани со овој повик за предлози.

Прашањата може да бидат поднесени на [helpdesk@civicamobilitas.mk](mailto:helpdesk@civicamobilitas.mk), и треба во предметот на пораката да го содржат референтниот број за овој повик (ЦМ-АКТ-03). Прашањата исто така може да бидат поставени и по телефон. Сепак, на персоналот на линијата за поддршка му е наложено да побара од вас да ги доставите сите ваши прашања во писмена форма и да ги испратите на наведената електронска адреса. Прашања може да бидат поставени и преку веб-страницата на Цивика мобилитас.

Прашањата може да бидат поднесени до линијата за поддршка, не подоцна од 10 календарски денови пред крајниот рок за овој повик. Цивика мобилитас нема обврска да обезбеди одговор на прашањата кои ќе бидат поднесени по овој рок.

Цивика мобилитас ќе одговори на сите прашања, не подоцна од 5 календарски денови пред крајниот рок на овој повик. Одговорите на сите поставени прашања ќе бидат објавени на веб-страницата на Цивика мобилитас на следнава адреса:

<http://civicamobilitas.mk/komponenti/2-2/cm-akt-03/>

Цивика мобилитас ги поттикнува апликантите редовно да ги следат нејзините веб и фејсбук страници, за да бидат навремено и соодветно информирани за најновите прашања и одговори.

## 4.6. ИНФОРМАТИВНИ СЕСИИ

Цивика мобилитас ќе одржи најмалку една информативна сесија за овој повик за предлози на 21 февруари 2017 година со почеток во 12 часот во Скопје.

Ве молиме редовно да ја следите веб-страницата на Цивика мобилитас за да бидете информирани за евентуалните промени во бројот, локациите и датумите на информативните сесии.

## 5. ОЦЕНКА

Цивика мобилитас ќе ги оценува предложените пријави на следниот начин:

### ЧЕКОР 1 – АДМИНИСТРАТИВНА ПРОВЕРКА

Цивика мобилитас ќе го провери административниот квалитет на предложените пријави по следните критериуми:

- **Краен рок.** Доколку е запазен, пријавата ќе се прифати, а доколку не е пријавата ќе се одбие (иако е примена);
- **Пријава.** Предложената пријава да е поднесена и да е во точниот образец, вклучувајќи ги и точните прилози наведени погоре во делот 4.1;
- **Јазик.** Предложената пријава е поднесена на македонски јазик и содржи резиме на англиски јазик;
- **Оригинали и копии.** Предложената пријава е поднесена во 1 оригинал, 5 идентични хартиени копии и 1 електронска копија на ЦД или УСБ;
- **Изјава.** Изјавата е комплетна и потпишана од застапникот на организацијата (овластеното лице)<sup>12</sup>;
- **Прилози.** Сите барани прилози се доставени и се во точните обрасци;
- **Листа за проверка.** Листата за проверка е пополнета и комплетна.

### ЧЕКОР 2 – ПРОВЕРКА ЗА ПОДОБНОСТ

Цивика мобилитас ќе ја проверува подобноста на пријавите по следниве критериуми:

- **Апликант.** Апликантот е регистриран во Македонија, како граѓанска организација согласно Законот за здруженија и фондации (ЗЗФ) или непрофитна научно-истражувачка установа согласно Законот за научно-истражувачка дејност;
- **Партнери.** Актери на граѓанското општество со подобен правен статус како што е опишан во делот 3.1. од Водичот (ако е применливо);

<sup>12</sup> Овластеното лице се потврдува со приложената тековна состојба

- **Барање за грант.** Предлогот вклучува барање за акциски грант кое не е помало од 1.000.000 и не е поголемо од 2.000.000 денари;
- **Времетраење** на акцијата. Акцијата трае не пократко од 12 и не подолго од 15 месеци.
- **Број на пријави.** Апликантот поднел само една пријава.

Цивика мобилитас ќе ги провери и обработи следниве податоци:

- **Основни податоци.** Предлогот ги вклучува сите побарани основни податоци;
- **Географски и секторски опфат.** Предлогот ги вклучува бараните податоци за локацијата и секторското дејствување на апликантите и партнерите (ако е применливо);

### ЧЕКОР 3 – ОЦЕНУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА

Комисијата за избор на грантови ќе ги оценува пријавите според следнава табела:

<b>1. Организациски капацитет</b> (профилот, капацитетот и релевантното искуство на апликантот, партнерите и соработниците за спроведување на предложената акција)	20
<b>2. Релевантност на акцијата</b> (релевантност на предлогот во однос на целите и приоритетите на овој повик; географската, секторската и тематската фокусираност на акцијата; анализа на ситуацијата; анализа на проблемот; избор на целната група, додадените вредности)	30
<b>3. Опис на акцијата</b> (општа цел, специфична цел, резултати, активности, организациска структура, методологија и пристап (за соработка, оспособување на конституентите, истражување и развој (ако има), информации и комуникации, како и за набљудување, оценка и известување).	20
<b>4. Влијание и одржливост</b> (влијание врз целните групите, директните корисници, повторливите ефекти, одржливоста на ресурсите и резултатите).	15
<b>5. Буџет</b> (активностите се соодветно изразени во буџетот и е дадена оправданост на трошоците)	15
<b>Максимум бодови</b>	<b>100</b>

**Добитно портфолио** на акциски грантист е она кое ги адресира сите приоритети на овој повик за предлози и вклучува предлози кои ќе добијат најголема просечна оценка од сите 5 точки од горната табела за оценување.

Комисијата за избор на грантови може (доколку смета дека е потребно) да примени и „тежински фактори“ за да се нагласи вниманието на граѓанскиот ангажман, односно фокусот на Цивика мобилитас на градењето конституенти, како и да се достигне подобар баланс на добитници на грантови според приоритетите на овој повик (географски, секторски и тематски).

### 6. АДМИНИСТРАТИВНА, ПРАВНА И ФИНАНСИСКА ВЕРИФИКАЦИЈА

Следејќи го прелиминарниот избор на предлози од страна на Комисијата за избор на грантови, Цивика мобилитас ќе ја верификува административната, правната и финансиската подобност на апликантите. За таа цел, од сите апликанти чишто предлози ќе бидат прелиминарно одобрени, ќе биде побарано да ги достават следните документи:

1. Статут и/или други акти на основањето;
2. Копии од годишните финансиски извештаи (или завршни сметки и др.) за последните три години, 2014, 2015 и 2016 (каде има);
3. Потврди за референци (извештаи, договори итн.) наведени во Дел Б од пријавата.
4. Други документи релевантни за акцискиот грант.

Цивика мобилитас ќе постави краен рок за поднесување на овие документи. Доколку апликантите не ги поднесат овие документи во тој рок, Цивика мобилитас може да ја одбие пријавата.

Цивика мобилитас ќе побара од грантистите да отворат наменска сметка за акцијата (грантот) и да имаат најмалку два потписника на оваа сметка, како и да практикуваат врзани потписи за сите исплати од сметката. Исто така се очекува од грантистите да соработуваат со останатите грантисти на Цивика мобилитас, да споделуваат знаење и искуства, како и да учествуваат во активностите на Цивика мобилитас (на пр. форуми и сл.).

## 7. ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТ

Цивика мобилитас ќе ги информира сите апликанти кои добиле акциски грант согласно одлуката на Комисијата за избор на грантови.

Цивика мобилитас ќе ги информира и сите апликанти, кои се одбиени од административни или други причини.

## 8. ПРЕЛИМИНАРНА ВРЕМЕНСКА РАМКА

Отворање на повикот за предлози	10 февруари 2017 г.
Информативна сесија	21 февруари 2017 г., 12.00 ч.
<b>Краен рок за поднесување на пријави</b>	<b>10 март 2017 г., 16.00 ч.</b>
Административна и проверка за подобност	13-14 март 2017 г.
Одлука на Комисијата за избор на грантови	втора половина на март 2017 г.
Известување за доделени грантови и за одбиените пријави	Март/ Април 2017 г.
Преговори и потпишување договори	Март/ Април 2017 г.

Ве молиме имајте предвид дека оваа временска рамка може да се промени. Цивика мобилитас ги поттикнува апликантите редовно да ја проверуваат веб-страницата:

<http://civicamobilitas.mk/komponenti/2-2/cm-akt-03/>

## 9. ПРИГОВОРИ

Одлуката на Комисијата за избор на грантови е конечна.

Апликантите коишто сметаат дека биле оштетени поради грешка или нерегуларност во текот на процесот на пријавувањето, може да поднесат приговор до Цивика мобилитас, кој мора да биде во пишана форма, во рок од 10 дена по известувањата за доделени грантови, а треба да се поднесе во канцеларијата на Цивика мобилитас (види во делот 4.4.) или на електронската адреса: [prigovori@civicamobilitas.mk](mailto:prigovori@civicamobilitas.mk)

Поднесувањето приговор нема да го одложи или промени процесот на склучување договори со избраните апликанти. На сите приговори ќе биде одговорено од страна на Цивика мобилитас во рок од 30 дена од денот на поднесувањето.

## 10. ПРИЛОЗИ

Во прилог ќе ги најдете следниве прилози и обрасци:

- Теорија на промени на Цивика мобилитас;
- Логичка рамка на Цивика мобилитас;
- Образец за пријава со прилозите: Профил на партнерот/ите (ако е применливо); Изјава за партнерство (ако е применливо); Логичка рамка на акцијата; Временска рамка на акцијата; Буџет на акцијата со оправданост на трошоците; Резиме на акцијата на англиски јазик; и Тековна состојба.

# Прилог 1. Теорија на промена

## Програма за поддршка на граѓанското општество – Македонија „Цивика мобилитас, 2014-2018“

Општа цел

Промена во општеството во Македонија, вклучувајќи подобра соработка меѓу граѓанските организации и меѓу нив и властите, која ги одразува очекувањата, проблемите, потребите и приоритетите на граѓаните.

Цел

Мерливи и трајни подобрувања во димензиите на граѓанското општество како што се практикувањето вредности, граѓанскиот ангажман, нивото на организација и перцепцијата на влијанието.

Резултати

ГОи, другите актери на ГО и нивните конституенти подобро ги изразуваат своите идеи и се договараат за заеднички каузи за општествени промени и за заеднички акции за промовирање на овие каузи.

ГОи, другите актери на ГО и нивните конституенти имаат и практикуваат ставови, верувања и вредности кои се компатибилни со доброто владеење, децентрализацијата и (позитивните) општествени промени.

ГОи, другите актери на ГО и нивните конституенти се ангажираат во општествена акција и подобро ги вклучуваат „старите“ и „новите“ актери од другите сектори, особено граѓаните во улога на членови, волонтери, учесници, донатори и поддржувачи.

Подобрено ниво на организираност на граѓанскиот сектор, вклучувајќи ја и критичната маса од 100 релевантни и одржливи ГОи на национално ниво, во сите осум региони и во најмалку пет сектори.

Критичната маса од 100 ГОи и нивните конституенти успешно ги промовираат општествените промени на национално ниво, во сите осум региони и во најмалку пет сектори.

Продукти

Линија за поддршка;  
Простори и места (31 форум)  
Манифести;  
Фасилитација;  
Општествени акциски планови;

Фасилитација;  
Мали акциски грантови (мин. 12 гранта);  
Прикази на случај (макс. 12);

Фасилитација;  
Мали акциски грантови (мин. 36 гранта);  
Прикази на случај (макс. 12);  
Ад хок грантови (макс. 48 гранта);  
Пракса (9 гранта за пракса)

Фасилитација;  
Организациски самопроценки;  
Институционални грантови (макс. 48 гранта);  
Планови за организациски развој (макс. 48 плана);  
Менторство;

Акциски грантови (макс. 45 гранта)  
ИиР (макс. 4 гранта)  
НОИ (макс. 1 грант)  
ИКО (макс. 2 гранта)  
Стипендии (макс. 9 гранта)

Активности

Поддршка, вмрежување, учење

Финансиска поддршка (грантови)

Истражување и развој

## Прилог 2. Логичка рамка на Цивика мобилитас, 2014-2018

Стратегија на интервенција	Клучни индикатори	Извори за верификација	Претпоставки и ризици
<b>Општа цел (влијание)</b>	<b>Показатели на влијанието</b>		
Промена во општеството во Македонија, вклучувајќи подобра соработка меѓу граѓанските организации и меѓу нив и властите, која ги одразува очекувањата, проблемите, потребите и приоритетите на граѓаните.	<b>Показател:</b> Повисока вредност на оценката на димензијата на ИГО „околина“. <b>Почетна вредност:</b> 56,5 (2011); <b>Цел:</b> 58,2 (2018, +3 %).	Аналитички извештај на ИГО (2018); Регионални и секторски наоди од ИГО (2014, 2015, 2016, 2017); Истражувачки извештаи; како и извештаи на Светска банка, Фридом хаус, Транспаренси интерешнл, ЕУ, УСАИД и др.	
<b>Цел на проектот (Резултат)</b>			
Мерливи и трајни подобрувања во димензиите на граѓанското општество како што се практикувањето вредности, граѓанскиот ангажман, нивото на организација и перцепцијата на влијанието.	<b>Показател Ц1:</b> Повисока вредност на оценката на димензијата на ИГО „практикување вредности“. <b>Почетна вредност:</b> 57,7 (2011); <b>Цел:</b> 59,4 (2018, +3 %). <b>Показател Ц2:</b> Повисока вредност на оценката на димензијата на ИГО „граѓански ангажман“. <b>Почетна вредност:</b> 45,0 (2011); <b>Цел:</b> 47,3 (2018, +5 %). <b>Показател Ц3:</b> Повисока вредност на оценката на димензијата на ИГО „ниво на организација“. <b>Почетна вредност:</b> 59,8 (2011); <b>Цел:</b> 61,6 (2018, +3 %). <b>Показател Ц4:</b> Повисока вредност на оценката на димензијата на ИГО „перцепција на влијанието“. <b>Почетна вредност:</b> 45,7 (2011); <b>Цел:</b> 48,0 (2018, +5 %).	Аналитички извештај на ИГО (2018); Анкети за довербата, вредностите и општествена одговорност на граѓаните; Организационски истражувања; Други анкети; Програмски анализи; Истражувачки извештаи; Извештаи за мониторинг и евалуација, информациски и комуникациски продукти; Извештаи на СДЦ, ЕУ, УСАИД и сл.	Критичната маса на граѓански организации на национално, регионално, секторско и тематско ниво не се под влијание на партиите, кое би ја загрозило нивната способност да учествуваат во програмата.
<b>Резултати</b>	<b>Показател</b>		<b>Претпоставки и ризици</b>
<b>Резултат 1</b> – Граѓанските организации, другите актери на граѓанското општество и нивните конституенти подобро ги изразуваат своите идеи и се договараат за заеднички каузи за промени во општеството и за заеднички акции за промовирање на овие каузи.	<b>Показател 1.1.:</b> Слободата на здружување, собирање и изразување се подобро заштитени и практикувани од граѓанските организации и нивните конституенти. <b>Почетна вредност:</b> 59,0 (2011); <b>Цел:</b> 60,8 (2018, +3 %). <b>Показател 1.2.:</b> Граѓанските организации повеќе се одзиваат на менливите потреби, прашања и интереси на конституентите и на заедницата. <b>Почетна вредност:</b> 50,0 (2011); <b>Цел:</b> 52,4 (2018, +5 %).	ИГО; Индекс на одржливост на граѓанските организации, УСАИД; Матрица за мониторинг на овозможувачката околина за развој на граѓанско општество.	<b>П 1.1.</b> Граѓанските организации имаат интерес за зајакнување и вклучување на нивните конституенти. <b>Р 1.1.</b> Форумите можеби нема да бидат интересни за конституентите; <b>Р 1.2.</b> Форумите може нема да ги опфатат конституентите во помалите градови и села;

<p><b>Резултат 2</b> – Граѓанските организации, другите актери на граѓанското општество и нивните конституенти имаат и практикуваат ставови, верувања и вредности кои се компатибилни со доброто владеење, децентрализацијата и (позитивните) општествени промени.</p>	<p><b>Показател 2.1.:</b> Граѓанските организации почесто практикуваат демократско носење одлуки, транспарентност и отчетност. Почетна вредност 79,2 (2011); Цел: 71,5 (2018).</p> <p><b>Показател 2.2:</b> Учеството на жените како лидери (претседавачи или членови на извршни и управни тела) во граѓански организации е подобро. Почетна вредност: 57,0 (2006); Цел 58,7 (2018).</p> <p><b>Показател 2.3:</b> Учеството во управувачките тела на ГО на припадници на (друга) етничка заедница Почетна вредност: нема податоци; Цел 25,0 (2018).</p> <p><b>Показател 2.4:</b> Географската распределба на граѓанските организации е побалансирана. Почетна вредност: 61% од регистрираните граѓански организации се надвор од скопскиот регион (2013). Цел: 63% од регистрираните граѓански организации се надвор од скопскиот регион (2018)</p>	<p>ИГО; Извештаи од набљудување; Среднорочна оценка; Завршна оценка;</p>	<p><b>П 2.1.</b> Граѓанските организации, а пред сè критичната маса договараат заеднички ставови, верувања и вредности и ги практикуваат истите.</p> <p><b>П 2.2.</b> Граѓанските организации имаат волја да се согласат за етички код или код на однесување.</p> <p><b>Р 2.1.</b> Можно намалување на мотивацијата на граѓанските организации да работат на заеднички ставови, верувања и вредности.</p>
<p><b>Резултат 3</b> – Граѓанските организации, другите актери на граѓанското општество и нивните конституенти се ангажираат во општествена акција и подобро ги вклучуваат „старите“ и „новите“ актери од другите сектори, особено граѓаните во улога на членови, волонтери, учесници, донатори и поддржувачи.</p>	<p><b>Показател 3.1:</b> Ангажираноста на конституентите во општествените иницијативи е подобрена. Почетна вредност: 26,3 (2011) Цел: 27,6 (2018)</p> <p><b>Показател 3.2:</b> Давањето во добротворни цели е покачено. Почетна вредност 3.2: 51,9 (2013); Цел 3.2: 53,5 (2018).</p>	<p>ИГО; Извештаи од набљудување; Среднорочна оценка; Завршна оценка;</p>	<p><b>П 3.1.</b> Граѓанските организации имаат самосвест и критичко размислување за нивните општествени цели, теориите на промена и конституенти.</p> <p><b>Р 3.1.</b> Меѓународните добри практики може да не бидат применливи во Македонија.</p> <p><b>Р 3.2.</b> Граѓанските организации може да го приоритизираат нивниот личен интерес пред интересите на групата.</p>
<p><b>Резултат 4</b> – Подобро ниво на организираност на граѓанскиот сектор, вклучувајќи ја и критичната маса од 100 релевантни и одржливи граѓански организации на национално ниво, во сите осум региони и во најмалку пет сектори.</p>	<p><b>Показател 4.1.:</b> Финансиите и човечките ресурси на граѓанските организации се поодржливи. Почетна вредност 52,4 (2011); Цел 53,9 (2018)</p> <p><b>Показател 4.2.:</b> Критичната маса од 100 ГОи работат заедно и споделуваат информации преку платформите за соработка и на други начини. Почетна вредност 4.2: 67,5 (2011); Цел 4.2: 69,5 (2018).</p>	<p>ИГО; Извештаи од набљудување; Среднорочна оценка; Завршна оценка;</p>	<p><b>П 4.1.</b> „Критичната маса“ од ГОи ја прифаќаат програмата.</p> <p><b>П 4.2.</b> ГОи ќе соработуваат (коалиции и сл.) за зајакнување на кампањите и за креирање платформи за соработка.</p> <p><b>Р 4.1.</b> ГОи може да стравуваат од исклученост од критичната маса поради различни причини.</p> <p><b>Р 4.1.</b> Во одреден сектор или регион можеби нема да има услови да се достигне критична маса.</p>
<p><b>Резултат 5</b> – Критичната маса од 100 граѓански организации и нивните конституенти успешно ги промовираат општествените промени на национално ниво, во сите осум региони и во најмалку пет сектори.</p>	<p><b>Показател 5.1.:</b> Перцепцијата за успехот на активностите на ГО во однос на општествените проблеми е подобрена. Почетна вредност 5.1: 52,6 (2011); Цел 5.1: 55,2 (2018).</p> <p><b>Показател 5.2.:</b> Влијанието на граѓанското општество на толеранцијата, довербата и јавниот дух е зголемено. Почетна вредност 5.2: 9,5 (2011); Цел 5.2: 10,0 (2018)</p>	<p>ИГО; Извештаи од набљудување; Среднорочна оценка; Завршна оценка;</p>	<p><b>П 5.1.</b> Општествените поделби нема многу да влијаат на програмата.</p> <p><b>Р 5.1.</b> Одредени граѓански организации кои учествуваат може да го загубат интересот за промовирањето реални општествени промени.</p>